

TERMS OF USE

ATS GROUP Ltd. Skopje
St. 1550 no. 17 Industrial Zone Vizbegovo, 1000 Skopje, North Macedonia
Tel.: +3892 2603 923 E-mail: info@ats.com.mk

General

ATS Group DOOEL Skopje controls the processing of all personal data collected through this webpage www.ats.com.mk. We strictly respects your privacy.

ATS Group DOOEL Skopje does not collect and process personal data obtained through functionality cookies. ATS Group DOOEL Skopje processes solely personal data provided voluntarily by users. Such data may include user's name, last name, email, date of birth and phone number. The main objective of collecting such data is to provide users the requested service/information.

Data transfer, storage and processing

Data transfer, storage and processing through this webpage are secured by applying usual technical measures. ATS Group DOOEL Skopje hereby reserves the right to transfer your personal data to third parties, which shall process them pursuant ATS Group DOOEL Skopje's instructions, and ATS Group DOOEL Skopje assumes the complete responsibility thereof. ATS Group DOOEL Skopje shall not transfer your personal data to any other third parties, unless legally bound to do so.

Access, correction and deletion

You are entitled to request access to all your personal data that ATS Group DOOEL Skopje has collected on you at any time. In addition, you may also request correction or deletion of such data. In case you have any inquiries regarding your personal data, please send us an email at dp.officer@ats.com.mk.

Use

Unless provided otherwise, all intellectual rights of this webpage and the information contained therein are reserved by ATS Group DOOEL Skopje. These rights include, but are not limited to, all copyrights, brand name copyrights, trademark copyrights and the logo.

Users are permitted to read this webpage, and the information contained therein, as well as to copy it for their own use, for example, for printing and data storage. Any other use of this information in any other way, for example, reproducing ATS Group DOOEL Skopje's webpage, is not permitted. Users may not distribute, modify, transmit, re-use, re-publish or use its contents to public or commercial ends, including all of its texts, photos, audios and videos, without prior ATS Group DOOEL Skopje written permission. ATS Group DOOEL Skopje shall not be considered responsible for any damages caused as a result of the use of this webpage (or the impossibility to use it), including damages caused by viruses, other irregularities or incomplete information, unless such damage is specifically a result of an intentionally caused unacceptable behavior or gross negligence by ATS Group DOOEL Skopje. ATS Group DOOEL Skopje shall not be kept liable for any damages caused by lack of suitability, timeliness or accuracy of the webpage or the information contained therein.

The Cookies Policy ([link](#)) and the Terms of Service may be amended at any time without prior notice. All amendments shall be valid once published on this webpage. We recommend the users of our webpage to regularly review the Cookies Policy and the Terms of Service in order to be informed of the latest modifications. 01.11.2021

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

АТС Грууп ДООЕЛ Скопје ул. 1550 бр. 17 Индустриска зона Визбегово, 1000 Скопје,
Република Северна Македонија
тел.: +3892 2603 923 | е-пошта: info@ats.com.mk

ОПШТО

АТС Грууп ДООЕЛ Скопје го контролира процесирањето на сите лични податоци кои се собираат на веб-страница www.ats.com.mk. Ние ја почитуваме вашата приватност. АТС Грууп ДООЕЛ Скопје не ги собира и обработува личните податоци преку „колачињата“ за функционалност. АТС Грууп ДООЕЛ Скопје ги обработува единствено личните податоци кои корисникот своеволно ги остава на веб-страницата. Овие податоци можат да вклучат име, презиме, е-маил адреса, датум на раѓање и телефон. Главната цел за собирање на овие податоци е за да му се обезбеди бараната услуга/информација на корисникот.

ТРАНСФЕР, ЧУВАЊЕ И ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ

Трансферот, чувањето и обработката на податоци преку оваа веб-страница се обезбедени со вообичаени технички мерки. АТС Грууп ДООЕЛ Скопје го задржува правото да ги пренесе вашите лични податоци на трети страни, кои ќе ги обработат според упатствата на АТС Грууп ДООЕЛ Скопје и за тоа АТС Грууп ДООЕЛ Скопјеј а презема целата одговорност. АТС Грууп ДООЕЛ Скопје нема да ги пренесе вашите лични податоци на ниту една друга трета страна, освен ако нема правна обврска да го направи тоа.

ПРИСТАП, КОРЕКЦИЈА И ОТСТРАНУВАЊЕ

Во било кое време, можете да побарате пристап до сите лични податоци кои АТС Грууп ДООЕЛ Скопје ги има за вас. Исто така, можете да побарате нивна корекција или бришење. Ве молиме да ни испратите е-маил на dp.officer@ats.com.mk во случај да имате прашања поврзани со вашите лични податоци.

КОРИСТЕЊЕ

Освен ако не се изнесени на поинаков начин, сите интелектуални права на оваа страница заедно со информациите припаѓаат на АТС Грууп ДООЕЛ Скопје. Овие права се вклучени но не и ограничени за сите авторски права, авторски права за името на брендот, авторски права за трговската марка како и логото. На корисниците им е дозволено да ја читаат оваа страна заедно со информациите, како и да прават копии за сопствени потреби, на пример печатење и чување на податоци. Секое користење на овие информации на поинаков начин, на пр. репродукција на страната на АТС Грууп ДООЕЛ Скопје не е дозволено.

Корисникот не може да ја дистрибуира, модифицира, пренесува, повторно користи, повторно објавува или да ја користи содржината на страницата за јавни или комерцијални цели, вклучително и текстот, сликите, аудио и видео записите, без писмена дозвола од АТС Грууп ДООЕЛ. АТС Грууп ДООЕЛ Скопје не е одговорна за ниту една штета настаната како резултат на користење (или пак немање можност за користење) на оваа веб-страница, вклучувајќи штети предизвикани од вируси, други неправилности или половицини информации, освен ако штетата е резултат на недолично однесување со умисла или пак голема небрежност на АТС Грууп ДООЕЛ Скопје. АТС Грууп ДООЕЛ Скопје нема да одговара на штети предизвикани од недостаток на соодветност, навременост или пак точност на страната или информацијата.

Политиката за колациња ([линк](#)) и Условите користење можат да бидат изменети во било кое време без претходна најава. Ваквите промени ќе стапат на сила штом бидат објавени на оваа веб-страница. Им препорачуваме на корисниците на веб-страницата редовно да ги прегледуваат Политиката за колациња ([линк](#)) и Условите користење за да бидат запознаени со најновите промени. 01.11.2021